



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ



1	Наслов на наставниот предмет	СУПРАСТРУКТУРИ НА ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ		
2	Код	СТИБСИЗ		
3	Студиска програма	II циклус на стручни студии по дентална медицина		
4	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Стоматолошки факултет-Скопје, Катедра за стоматолошка протетика		
5	Степен (прв, втор, трет циклус)	втор циклус		
6	Академска година / семестар	1-ра година, II семестар	7	Број на ЕКТС кредити 4
8	Наставник	професори од Катедрата за стоматолошка протетика		
9	Предуслови за запишување на предметот	Потпис од сите предмети од прв семестар		
10	Цели на предметната програма (компетенции): воведување на студентот во основите на имплантацијата во отежнати анатомски услови, како и во принципите на имплантолошката терапија и имплантолошкото планирање.			
11	Содржина на предметната програма:			
	предавања			час
	Избор на пациент и преимплантациска припрема – II дел			1
	Преимплантациски протетски постапки			1
	Конвенционални и компјутеризирани постапки за планирање на имплантолошки зафати			1
	Компјутеризирани постапки за планирање на имплантолошки зафати			1
	План на терапија кај беззаби пациенти			2
	Биомеханика на импланти и надоместоци на имплантатите			1
	Протоколи за оптеретување на имплантатите			1
	Принципи за земање отпечаток за изработка на надоместоци на имплантатите			1
	Изработка на фиксни дентални надоместоци на имплантатите			1
	Изработка на мобилни дентални надоместоци на имплантатите			1
	Оклузија на надоместоците на имплантатите			1
	Протетски компликации за изработка на надоместоци на имплантатите			1
	Улогата на привремените надоместоци на имплантатите			1
	Изработка на привремени надоместоци на имплантатите			1
	вкупно			15
	вежби			час
	Собирање и анализа на научна документација			4
	Нови дијагностички процедури			6
	Нови терапевски протоколи			6
	Спроведување на терапевските процедури			10
	Евалуација на постигнатите терапевски резултати			4
	вкупно			30
	студиска истражувачка работа			час
	Анализа на современи релевантни научно-истражувачки трудови од областа на пародонтолошка имплантологија. Анализа и приказ на случаи од двајца пациенти третирани со импланти и супраструктура над имплантите			15
12	Методи на учење: интерактивна настава (теоретска), работа во мали групи (вежби) и други облици предвидени со заедничките критериуми на ЕКТС			
13	Вкупен расположив фонд на време	120 часа		
14	Распределба на расположивото време	Предавања-15 часа, вежби-30 часа, студиска истражувачка работа- 15 часа, домашно учење и оценување- 60 часа		
15	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања- теоретска настава	15 часови
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	30 часови



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ



16	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи			
		16.2.	Самостојни задачи	15 часови		
		16.3.	Домашно учење	60 часови		
17	Начин на оценување	17.1.	Тест	50 бодови		
		17.2.	Активност и учество на предавања и вежби-10 бодови; Семинарска работа /проект (презентација : писмена и усна)-10 бодови	20 бодови		
		17.3.	Завршен(усен) испит	30 бодови		
18	Критериуми за оценување (бодови/ оценка)		до 59 бода	5 (пет) (F)		
			од 60 до 67 бода	6 (шест) (E)		
			Од 68 до 75 бода	7 (седум) (D)		
			од 76 до 84 бода	8 (осум) (C)		
			од 85 до 93 бода	9 (девет) (B)		
			од 94 до 100 бода	10 (десет) (A)		
19	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Редовна посета на предавања, вежби, активност на истите и освојување на минимум 42 бода од предвидените активности и од тестот. Доколку студентот не освои минимум 42 бода, во следниот испитен рок ќе полага писмен дел од испитот(70 бода) и завршен испит(30 бода).				
20	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски јазик				
21	Метод на следење на квалитетот на наставата	Самоевалуација од страна студентите, контрола на асистентите во изведување на практичната настава и проценка на постигнатиот успех на студентите, како и проодноста на студентите кои го положиле предметот				
22	Литература					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред бр.	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Carl E. Misch	Dental Implant Prosthetics	Elsevier - Health Sciences Division	2014
	22.2.	Дополнителна литература				
Ред бр.		Автор	Наслов	Издавач	Година	
	1	Stephen J. Bonsor, Gavin Pearson	A Clinical Guide to Applied Dental Materials	Elsevier Health Sciences	2012	